



СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Свето Благовештение! Свето и светло согледување на светот и животот!

"Зашто денес Синот Божји, нашиот Господ Бог, во човечко тело се сместува, сакајќи со своето вочовечување да ја обожи тварта и со Својата рака повторно во рајот да ја всели...". (Свети Климент Охридски)

Библиската историја никогаш не завршува. Таа трае со длабоките траги кои се присутни во историјата на човештвото и со актуелноста на своите теми. Деновиве, една од најактуелните теми во Светото Православие е Благата вест од Архангелот Гавриил, која ѝ ја соопштил на Пресвета Дева Марија, а со тоа и на целиот свет, веста за раѓањето на Божјиот Син.

"Денес е почетокот на нашето спасение и откривање на вечната тајна: Синот Божји станува Син на Дева и Гавриил објавува блага вест..."

и радоста ја бранува, ја облева човечката душа. Во Црквата одекнува песната: "Ангелскиот глас ти зборува, Пречиста, радувај се, и повторно ти вели - радувај се!"

Архангелот Гавриил објавил блага вест, објавил благодат:

"Радувај се, благодатна! Господ е со тебе! Благословена си ти меѓу жените! и ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш Син, и ќе Го наречеш со името Исус. Он ќе биде голем и ќе се нарече Син на Севишниот...". (Лука 1, 28, 31-32)

Неговиот глас, гласот на св. Архангел Гавриил, гласот на Тајнослужителот Божји е неразбирлив за Нејзината чиста душа, зашто ѝ зборувал за рождество низ бесемеено зачнување, а таа е девствена и не знае за маж. Иако исплашена од оваа неочекувана средба, од неговите зборови и помисли, внимателно го прашала: "Кажи ми како е можно Син од чиста утроба



СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"КАЖИ МИ КАКО Е МОЖНО СИН ОД ЧИСТА УТРОБА ДА СЕ РОДИ?"

(Тропар на празникот)

Благата вест, радоста за која возвестил ангелот, продолжува да пулсира во светот низ сите векови. Минале векови, а ние сè уште го слушаме тој повик кон радоста, тој восхитувачки поздрав: "Радувај се!" Минаа 20 векови, а радоста која Архангел Гавриил ѝ ја објавил на Вечната Дева Марија, продолжува да се чувствува во човечките срца. Минаа повеќе од 2.000 години од настанот забележан во Светото Писмо, а човечкиот род сè уште го слуша тој повик кон радоста,

да се роди?" Ангелот ѝ одговорил и ѝ рекол: "Светиот Дух ќе слегне на тебе и силата на Севишниот ќе те осени; па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божји". (Лука 1, 35)

НОВОЗАВЕТНА ПРАМАЈКА

Марија дала согласност: "Еве ја слугинката Господова; нека ми биде според зборовите твои!" Каква љубов, чистота, светост, верност, совршеност, целосна самопредаденост и бесконечно смире-

Благовештението всушност е вечна радост за благата вест на Дева Марија, а преку Неа и за целиот свет. Човечкиот род најде милост пред Човекољубивиот Бог и наскоро, низ Пресвета Дева Марија ќе почне да се извршува таа важна тајна, тајната за спасението на светот. Преку Неа ќе дојде Бог и преку Неа - Пречистата, во тој грешен свет, ќе се зацарува Богочовекот Исус Христос, кој засекогаш и за навек ќе ги победува силите на злото. Ете, токму тоа е она што ние со векови го празнуваме на празникот Благовештение. Затоа, овој голем празник бил и за секогаш ќе биде наша радост, наша светлина, исклучителна, чудесна, различна од вообичаената.

ние се содржат во овој одговор на Марија. Гледаме дека Дева Марија не е брза во решението. Таа е трпелива и многу внимателна. Новозаветната прамајка која не постапила така како што пред тоа постапила Ева. Старозаветната Ева без да внимава и без да размисли паднала под лажливите ветувања на змијата, нив ги примила и така ги расипала својот ум и своето срце, "ги зарази сите со својот убиствен отров и роди смрт на целиот свет...". На Ева како да ѝ се помрачил умот, не ја одбила, туку ја примила ѓаволската клевета, желно погледнала кон забранетото дрво, ја скинала забранетата овошка и ја вкусила. И со тоа што сторила? Таа се довела и себеси и целото човештво во најголема несреќа и, за жал, оттогаш настанал гревот, а со тоа и смртта во човештвото. Спротивно на Старозаветната Ева, Пренепорочната Дева Марија го примила дарот "дурри тогаш кога многу добро и сигурно дозна кој го дава, каков е тој дар кој ѝ го носи". Значи, Пречистата Дева со големо внимание ги слушнала чудните зборови на Архангелот и размислувала како сè тоа ќе се случи. Таа ќе биде најсилната девојка на светот, која ќе ѝ ја смачка главата на лукавата змија.

Светиот Дух слегнал на Неа и силата на Севишниот ја осенила. Во Нејзината пречиста утроба Го носела Господ. Се роди Бог во тело од Светиот Дух и Пресвета Дева Марија.

"И Словото стана тело и се весели во нас, полно со благодат и вистина; и ние ја видовме Неговата слава, слава како на Единороден од Отецот". (Јован 1, 14)

Еве еден нов почеток, благословен и спасоносен за целиот човечки род. Се појавува почетокот на нашето спасение. Еве нов почеток за целиот свет.

Празникот Благовештение, кој се празнува на 25 март по стар календар (7 април по нов календар), е еден од најрадосните празници, чија изворна смисла е во Светата Земја, во малото галилејско гратче Назарет.

Благовештението всушност е вечна радост за благата вест


на Дева Марија, а преку Неа и за целиот свет. Човечкиот род најде милост пред Човекољубивиот Бог и наскоро, низ Пресвета Дева Марија ќе почне да се извршува таа важна тајна, тајната за спасението на светот. Преку Неа ќе дојде Бог и преку Неа - Пречистата, во тој грешен свет, ќе се зацари Богочовекот Исус Христос, кој засекогаш и за навек ќе ги победува силите на злото. Ете, токму тоа е она што ние со векови го празнуваме на празникот Благовештение. Затоа, овој голем празник бил, и за секогаш ќе биде наша радост, наша светлина, исклу-

виот Завет не се само сувопарна и далечна света религија, историја и географија, туку животворен извор од кој човекот се напојува. Патувајќи низ Светата Земја, гледајќи ги и чувствувајќи ги страдањата кои ги доживувале Христос, Божјата Мајка и светителите, доаѓаме до вистински заклучок дека тие страдања имаат своја вистинска цел и своја оправдана смисла.

Според нашата православна вера, на местото каде што св. Архангел Гавриил ѝ се јавил на Дева Марија и ѝ ја кажал благата вест, подигната е православна црква посветена на Св. Гавриил и на Бла-

комаченик Георгија. На горниот дел од иконостасот се наоѓа голем крст. Во црквата, на нејзината крајна лева страна, се наоѓа светиот извор кој е наречен Мариин Извор. Христос и Божјата Мајка пиеле од истиот извор, кој е зачуван и денес. Се смета дека кога Марија дошла на овој извор, Архангелот Гавриил ѝ ја најавил чудесната вест. Пред изворот секогаш се забележува колона луѓе од цел свет, без разлика на раса, вера и националност. Тие чекаат да наполнат од оваа вода и да ја однесат во родните краеве. Оваа вода е многу лековита и ако се пие со вера, им помага на оние кои не можат да добијат деца. Ова е потврдено од досегашната практика. На десната страна од Богородичниот извор се наоѓа мала капела. Над еден камен олтар е поставена голема икона на Богородица и на Архангелот Гавриил. Според Светото Предание, овде се сретнале Дева Марија и Божјиот ангел. Во близина на оваа црква се наоѓа "Богородичната чешма".

Следниот ден му е посветен на "Собор на Св. Архангел Гавриил". Св. Архангел Гавриил има еден од најголемите чинови на небесните сили т.е. чин серафимски, а серафимите стојат најблиску до Бога. Значи, тој е еден од седумте серафими кои се најблиску до Бога и стои пред престолот Христов. Имињата на седуммината серафими се: Михаил, Гавриил, Рафаил, Урил, Селатил, Јегодил, Варахил. Во некоја литература кон овој број се додава уште и Јеремил. Св. Архангел Гавриил е благовесник на воплотувањето на Синот Божји. Му јавил на Св. Захарие за раѓањето на Св. Јован Крстител. Им јавил на Св. Јоаким и Ана за раѓањето на Дева Марија. Го поучувал Мојсие во пустината како да ја напише книгата Битие. Неговата служба е благовестување на спасението на луѓето.



БОГОРОДИЧНАТА ЧЕШМА

чителна, чудесна, различна од вообичаената. Слободно можеме да кажеме дека овој празник станал како јадро на почитувањето на Дева Марија, која се согласила да биде Мајка на Оној преку Кој на Крстот било всиновено целото човештво.

СВЕТИОТ МАРИИН ИЗВОР

Историските факти кои се спомнати во Стариот и во Но-

говештението. Оваа црква е изградена во 1781 година, а врз остатоците на постара црква од XII век. Таа има богата висока камбанарија и бела камена кула. Особено силен впечаток остава иконостасот, со богато декориран длаборез. Покрај иконите гонат скапоцени кандила. На најглавните икони се прикажани Христос, Божјата Мајка со Христос во рацете, Архангелот Гавриил, Св. Јован Крстител, Св. цар Константин и царица Елена и Св. Вели-

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд